



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**

**О Г Л А С**

за искажување интерес

за работа во Проектна единица за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ за следната позиција:

**СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАБАВКИ**

**Обврски и одговорности:**

Составен дел е од тимот за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ во РМ, одговорен за спроведување на постапките за набавка (согласно искуството во областа) според прописите од Светска банка како и припрема на договори за работа според FIDIC стандардите а согласно позитивните законски прописи од областа.

- Ги координира и спроведува сите активности поврзани со набавка на работи, стоки и услуги;
- Изготвува тендерска документација за набавки и детални процедури за набавка;
- Изготвува и асистира на членовите од тимот и Проект менаџерот при составување детални спецификации за стоки и работи, дефинира услови за ангажмани, изготвува материјали за понуди,
- Водење регистар на банкарски гаранции, осигурителни полиси и нивна проверка и внесување во регистар и нивно администрирање;
- Подготовка на стандардни форми/теркови на договори со економски оператори;
- Администрирање на сите документи за набавки;
- Учествува во процесот на мониторинг и евалуација;

**Вештини:**

- Искуство и добри препораки од областа на спроведување набавки
- Искуство на меѓународни проекти
- Искуство во спроведување постапки според прописите од Светска банка и FIDIC
- Способност за ефективна комуникација (на македонски и англиски јазик–усно и писмено)
- Способност за работа со повеќе тимови
- Способност за поставување приоритети и силни организациски вештини
- Способност за изготвување извештаи
- Проактивен пристап и ориентираност кон решавање проблеми
- Важечка возачка дозвола–Б категорија

**Образование:**

- Висока стручна спрема - општествени науки

**Искуство:**

Најмалку 7 (седум) години професионално искуство во соодветната област

- искуство во спроведување постапки за набавка на стоки, услуги и работи
- Искуство во спроведување постапки според прописите од Светска банка и FIDIC
- одлично познавање англиски јазик
- работа со компјутери и канцелариски софтвер пакети

Заинтересираните кандидати може да се пријавуваат до **15 јуни 2016** година и за оваа позиција потребно е да достават биографија (CV), мотивациско писмо, сертификат за познавање англиски јазик и останата документација, во архивата на Министерство за

здравство (или по пошта на адреса: ул.50 Дивизија бр.14), или на е-пошта [marija.nikolovska@zdravstvo.gov.mk](mailto:marija.nikolovska@zdravstvo.gov.mk) со **НАЗНАКА–оглас за Проектна единица за реконструкција на ЈЗУ.**